



.....

<p>%"</p> <p>Á Á</p> <p>È Á Á</p>	<p>2" Податоци за</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:30%; height: 20px;"></td> <td style="width:70%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width:30%; height: 20px;"></td> <td style="width:70%; height: 20px;"></td> </tr> <tr> <td style="width:30%; height: 20px;"></td> <td style="width:70%; height: 20px;"></td> </tr> </table> <p>F_k l h Улица и број</p> <p>Поштенски број Место Улица и број</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>						
	<p>.....20_____ /</p>						

<p>&" Опис на штетен настан/</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p> <p>?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>?</p> <p>?</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

	<p>.....</p> <p>.....</p>
<p>?</p> <p>!</p>	<p>.....</p> <p>.....</p>

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
<p>.....</p> <p>Место и датум</p>	<p>.....</p> <p>Потпис на подносителот на пријавата</p>